

Врз основа на член 4 и член 5 од Правилникот за програмата и начинот на полагање на испитот за извршители (“Службен весник на РМ” бр. 90/05, 142/07 и 79/09), Комисијата за полагање на испитот за извршители распишува

О Г Л А С

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ИЗВРШИТЕЛИ ВО ФЕВРУАРСКА, АПРИЛСКА, ЈУНСКА, СЕПТЕМВРИСКА И НОЕМВРИСКА СЕСИЈА ВО 2013 ГОДИНА

1. Кандидатот што се пријавува треба да ги исполнува следните услови:

- да е дипломиран правник со завршено четиригодишно високо образование на правни студии или дипломиран правник со стекнати 300 кредити според Европскиот кредит – трансфер систем (ЕКТС);
- да има најмалку пет години работно искуство на правни работи или три години на извршни работи.

2. Кандидатот треба да ги достави следните документи:

- пријава во која читливо ќе бидат наведени личните генералии, точната адреса, бројот на телефонот;
- диплома за завршен правен факултет;
- потврда за работно искуство на правни работи од пет години, односно на извршни работи од три години;
- доказ за промена на името или презимето (за кандидатите кои во молбата за пријавување имаат различно име или презиме од името или презимето наведено во дипломата за завршен правен факултет);
- доказ за платени трошоци за испитот;

3. Секој кандидат треба да достави :

Уплатница на образец ПП/50 со следните податоци:

- цел на дознака- за полагање на испит за извршители;
- назив на примачот- Министерство за правда;
- банка на примачот-НБРМ;
- сметка - 10000000063095;
- износ - 9.000,00 денари;
- сметка на буџетски корисник- 070010014063112;
- приходна шифра и програма - 723013 10.

уплатница на образец ПП/50 со следните податоци:

- цел на дознака - административна такса за испит за извршители;
- назив на примачот- Буџет на Република Македонија;
- банка на примачот-НБРМ;
- сметка -10000000063095;
- износ - 50,00 денари;
- уплатна сметка – 840 * * * 03161 (трите ѕвездички се однесуваат на шифрата на општината во која подносителот е жител);
- приходна шифра и програма- 722313 00 .

4. Потребните документи (во оригинал или во фотокопии заверени кај нотар) се поднесуваат во архивата на Министерството за правда, ул. “Јуриј Гагарин” бр.15 Скопје, и тоа за:

- февруарска сесија од 01 до 15 февруари;
- априлска сесија од 01 до 15 април;
- јунска сесија од 01 до 15 јуни;

-септемвриска сесија од 01 до 15 септември;
-ноемвриска сесија од 01 до 15 ноември.

5. За денот и часот на полагање на писмениот и усмениот дел од испитот кандидатите ќе бидат известени дополнително.

6. Кандидатите што не ги исполнуваат условите за полагање на испитот за извршители, писмено ќе бидат известени.

Контакт телефон: 02/3226-831 лок.212

**Претседател на Комисијата
Проф д-р Арсен Јаневски**